



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 10 март 1982
Скопје
Број 9 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

70.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

ПРОГРАМА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1982 ГОДИНА

Во 1982 година имунизација е задолжителна.

I. Против туберкулозата (Tuberculosis), дифтеријата (Diphtheria), тетанусот (Tetanus), големата кашлица (Pertussis), детската парализа (Poliomyelitis ant. acuta) и малите сипаници (Morbilli) — за сите лица од определена возраст според оваа програма.

II. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно;

2) против колерата, големите сипаници и жолтата треска — за сите лица кои патуваат во земјата во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести;

3) против цревниот тифус и други заразни болести — за сите лица за кои постојат епидемиолошки индикации.

Задолжителната имунизација против заразните болести од точка I се врши исклучително на перманентен начин — континуирано имунизирање во текот на целата година, а против детска парализа од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 декември 1982 година со тритипна вакцина, согласно член 7 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серо-профилакса и хемиопрофилакса против заразни болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/80).

I

1) Имунизација против туберкулоза се врши:

1. без тестирање на сите деца до навршени два месеца;

2. на сите лица од навршени 2 месеца до навршени 19 години со претходно тестирање кои примарно не се вакцинирани, ако не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм;

3. ревакцинирањето се врши според календарот за имунизација, односно во 2-та, 7-та, 14-та и 19-та година на возраст, со претходно тестирање.

2) Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. X. 1981 до 30. IX. 1982 година, на возраст определена со календарот за имунизација;

2. на сите деца до навршена петгодишна возраст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани и ревакцинирани, а не прележале голема кашлица.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1981 година против дифтерија, тетанус, голема кашли-

ца, на возраст определена со календарот за имунизација;

2. на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст ако од имунизацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од три години;

3. на сите деца во четвртата година на возраст, ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

3) Имунизација против дифтерија и тетанус:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца до петгодишна возраст кои уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја прележале големата кашлица;

2. на сите деца родени од 1968 година наваму кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца во седмата и четиринаесеттата година, кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација. Лицата ревакцинирани на дванаесетгодишна возраст не подлежат на ревакцинација во четиринаесеттата година на возраст;

2. на сите деца до четиринаесетгодишна возраст вакцинирани првпат во 1981 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една година.

Имунизација на лица постари од 8 години се врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис).

4) Имунизација против тетанус:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите лица од навршени четиринаесет години до навршени деветнаесет години, кои порано не биле имунизирани против тетанус.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите лица во деветнаесеттата година кои претходно уредно биле имунизирани и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те или Те;

2. на сите лица од четиринаесет години до деветнаесет години возраст кои во 1981 година биле за првпат имунизирани против тетанус, ако од имунизирањето поминало една година.

5) Имунизација против детска парализа:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. X. 1981 до 30. IX. 1982 година, според календарот за имунизација;

2. на сите деца родени од 1. I. 1968 до 30. IX. 1981 година кои порано не биле вакцинирани.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1981 година, ако од вакцинирањето поминало една година;

2. на сите деца во четвртата, седмата и четиринаесеттата година, кои претходно биле комплетно вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

6) Имунизација против мали сипаници:

Вакцинирање се врши:

1. на сите деца од навршени 12 месеци до навршена 14 годишна возраст, кои не прележале мали сипаници.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма се врши по следниот

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лица што подлежат на имунизација	Болест против која се врши имунизација	Имунизирање — Вакцинирање — Ревакцинирање
до 2 месеца	Туберкулоза без тестирање	вакцинирање
4, 5 и 6 месеци	Дифтерија, тетанус-пертусис (3 дози)	вакцинирање
4, 5½ и 7 месеци	Детска парализа (3 дози тритипна вак.)	вакцинирање
13 месеци	Мали сипаници	вакцинирање
18 месеци	Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)	I ревакцинирање
20 месеци	Детска парализа (1 доза)	I ревакцинирање
12—30 месеци	Туберкулоза (со тестирање)	I ревакцинирање
4 години	Детска парализа (1 доза)	II ревакцинирање
	Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)	II ревакцинирање
7 години	Туберкулоза (со тестирање)	II ревакцинирање
	Детска парализа (1 доза)	III ревакцинирање
	Дифтерија — тетанус (1 доза)	III ревакцинирање
14 години	Детска парализа (1 доза)	IV ревакцинирање
	Дифтерија — тетанус (1 доза)	IV ревакцинирање
	Туберкулоза (со тестирање)	III ревакцинирање
19 години	Туберкулоза (со тестирање)	IV ревакцинирање
19 години	Тетанус (1 доза)	V ревакцинирање

II

На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) против заразни болести и на следните лица:

1. На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат лица од наполнети 6 до 12 месеци возраст ако постојат епидемиолошки индикации. Задолжителна имунизација против мали сипаници на лица што се вакцинирани пред наполнети 12 месеци возраст се врши и по наполнети 15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години возраст. На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат и лицата од наполнети 12 месеци до наполнети 14 години возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации утврдени од страна на надлежниот орган во Републиката.

2. На задолжителна имунизација против беснило подлежат сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило, и тоа:

1. лице укасано или на друг начин повредено од бесно и на беснило сомнително диво или домашно животно;

2. лице укасано од куче или мачка на непознат имател што не можат да се држат под десетдневна ветеринарска контрола;

3. лице укасано од куче или мачка што во рок од десет дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиени или ќе заскитаат;

4. лице што можело да се зарази со вирус на беснило преку слезницата или оштетување на кожата;

5. лице повредено при работа со материјал контаминиран со вирус на беснило.

Имунизацијата против беснило се врши согласно член 34, 35, 36, 48 и 49 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразните болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/80).

3. На задолжителна имунизација против колера, големи сипаници и жолта треска подлежат лица што патуваат во земја во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести.

Имунизација против колера, големи сипаници и жолта треска се врши согласно членовите 37, 38, 39, 40, 41 и 42 од Правилникот за условите и на-

чинот на вршењето на задолжителната имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразните болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/80).

4. На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1) лица вработени на чистење на канализација, чистење на септички јами, отстранување на тубре и други отпадни материи од населби;

2) лица што живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус;

3) лица кои живеат или работат во места и краишта зафатени со поплава, земјотрес и други елементарни непогоди и масовни несреќи, лица што учествуваат во изведување на работи на големи работилишта на кои се неповолни условите за домувањето, исхраната и снабдувањето со вода за пиење ако за тоа постојат епидемиолошки индикации утврдени од страна на надлежниот орган во Републиката.

Лицата од став 1 на овој член што се помлади од 3 или постари од 60 години не подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус.

Ревакцинирање на лица што подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус се врши по истекот на една година од денот на вакцинирањето и се врши по истекот на три години се додека се вработени на определени работи, односно додека постои некоја од причините.

Вакцинирањето против црвен тифус се врши со давање на две дози вакцина во растојание што не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго од 3 месеци, а ревакцинирање се врши со давање на една доза вакцина — длабоко поткожно на задната страна од надлактицата.

5. На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат лица вработени во организациите на здружен труд за дијагностика и лекување на туберкулозата што не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм без оглед на возраста.

Бр. 03-01-5578

18 јануари 1982 година

Скопје

Републички секретар
за здравство и со-
цијална политика,
Петар Цундев, с. р.

71.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членовите 15, став 1, алинеја 2 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 јануари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Управата за општествени приходи на Собранието на општината Делчево, донесен од работниците во работната заедница на собир одржан на 8 октомври 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во работната заедница на Управата за општествени приходи на Собранието на општината Делчево, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 102/81 од 5 ноември 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за спротивноста на означениот правилник со членовите 463 и 542 од Законот за здружениот труд, односно за неговата согласност со членот 223 од Законот за државната управа.

4. Во претходната постапка Судот утврди дека оспорениот правилник е донесен на собир на работниците одржан на 8 октомври 1979 година.

Согласно членот 463 во врска со членот 542 од Законот за здружениот труд и согласно членот 223 од Законот за државната управа, работниците во работната заедница на органот на управата со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на доходот на работната заедница и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник не е донесен во постапка пропишана во наведените одредби од Законот за здружениот труд и што не е усогласен со одредбите од Законот за државната управа по влегувањето во сила на овој закон, Судот оцени дека тој не е во согласност со наведените закони.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 102/81

14 јануари 1982 година

Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на Македонија,
Боро Доганциски, с. р.

72.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 јануари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 32 од Статутот на Основната организација на здружениот труд за ремонт, сервис и промет со моторни возила и резервни делови „Напредок“ од Штип, донесен со референдум на 10 септември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд за ремонт, сервис и промет со

моторни возила и резервни делови „Напредок“ од Штип, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 219/81 од 10 декември 1981 година поведе постапка за оценување законитоста на ставот 2 на член 32 од Статутот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за спротивноста на оспорената одредба од Статутот со членот 496 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходните испитувања и на седницата Судов утврди дека во оспорениот член 32 од означениот статут е предвидено работничкиот совет полноважно да одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од половината членови на советот. Според ставот 2 на овој член, одлуките на советот се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови, освен во случаите кога е одредено одлуките да се донесуваат со посебно мнозинство.

5. Според членот 496 од Законот за здружениот труд работничкиот совет донесува одлуки за прашањата од својот делокруг со мнозинство гласови на сите делегати, ако за донесувањето на одлука за определено прашање со статутот на основната организација или со законот не е предвидено друго квалификувано мнозинство.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 32 став 2 од наведениот статут е предвидено работничкиот совет своите одлуки да ги донесува со мнозинство гласови од присутните делегати, а не со мнозинство гласови од сите делегати, како што е предвидено во членот 496 од Законот за здружениот труд, Судов оцени дека оваа одредба е спротивна на овој член од законот.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 219/81

14 јануари 1982 година

Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на Македонија,
Боро Доганциски, с. р.

73.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 21 јануари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 19 од Правилникот за заедничките основи и мерила за распоредување на доходот, чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во основните организации на здружениот труд и Работната заедница во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Брегалница“ од Винаца со референдум на 13 февруари 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Земјоделско-индустрискиот комбинат „Брегалница“ од Винаца, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 213/81 од 26 ноември 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 19 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија како и за неговата спротивност со ставот 1 на член 127 и членот 463 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходните испитувања и на седницата Судот утврди дека во членот 16 од правилникот како заеднички основи за распределба на средствата за лични доходи во основните организации и во работната заедница во Комбинатот се предвидени: сложеноста на работите; одговорноста; напорите и условите на работа. Во оспорениот член 19 е предвидено дека бодовите утврдени на досегашните „работни места“, а тоа значи работи и работни задачи со состојба на 31. XII. 1980 година, остануваат исти без промена, со исклучок на оние работи и работни задачи на кои се додадени нови работи и работни задачи како и на оние работи и работни задачи кои не се реално вреднувани во однос на други исти или приближно исти работни задачи. Според ставот 2 на овој член, работничкиот совет на соодветната основна организација или на работната заедница, со посебна одлука, согласно основите утврдени во член 16 од правилникот, врши евентуални корекции на бројот на бодовите на одредени работни места односно работи и работни задачи во основната организација на здружениот труд и во работната заедница во смисла на претходниот став и одредува бодови за нови работи и работни задачи. Според ставот 3 на овој член од правилникот, бодови за евентуални корекции можат да се додаваат најмногу до 3% од вкупниот број на бодови во основната организација односно работната заедница со состојба на 31 декември 1980 година.

5. Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната ор-

ганизација на здружениот труд се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. За основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, пак, согласно членот 463 од означениот закон, работниците во основната организација одлучуваат со референдум. Притоа, одлучувањето за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи е неотуѓиво право на работниците во основната организација на здружениот труд, кое тие не можат да го пренесат во надлежност на друг орган.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 19 од правилникот е дадено овластување на работничкиот совет да врши корекции на бројот на бодовите на одредени работи и работни задачи и да утврдува бодови за новоотворени работни задачи, а тоа значи да определува мерила за распределба на личниот доход за што тој не е надлежен, Судов оцени дека оспорениот член од правилникот не е во согласност со наведената уставна одредба како и дека е во спротивност со означените законски одредби.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 213/81

21 јануари 1982 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

142.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 26 од Статутот на Републичката заедница на културата, претседателот на Собранието на Републичката заедница на културата донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И ЗА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА

I

Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница на културата (Собрание на Заедницата) и за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола.

II

Изборите за делегати во Собранието на Заедницата и за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се извршат до 11 април 1982 година.

III

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 0804-385

15 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,
Јордан Леов, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

143.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), претседателот на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на 24 февруари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 1

Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје и за членови на Одборот за самоуправна контрола на Заедницата.

Член 2

Изборите ќе се одржат на 14 април 1982 година.

Член 3

Изборот на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје и членови на Одборот за самоуправна контрола на Заедницата ќе се изврши во делегатските единици за избор на делегати утврдени со одлука на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување.

Член 4

Како ден од кој почнуваат да течат роковите на изборните дејствија се определува 24 февруари 1982 година.

Член 5

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0601-150/1
24 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р.

144.

Врз основа на член 9 став 2 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничка седница на сите собори, одржана на 24 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Член 1

Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, го сочинуваат 76 делегати од кои 31 делегат од корисниците на услуги — работници, 17 делегати од корисниците на услуги — земјоделци, 27 делегати на работниците од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност, Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје, организацијата на Црвениот крст на Македонија и од здруженијата на граѓаните и делегат од редот на активните воени лица и цивилните лица во служба на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 2

Делегатски единици за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје се: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување од Републиката; Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје; Претседателството на Републиката организација на Црвениот крст на Македонија; Претседателството на Сојузот на Здружението на лекарите на Македонија и Претседателството на Здружението на здравствените работници на Македонија; Претседателството на Сојузот на здруженијата на фармацевтите и фармацевтските техничари на Македонија; Претседателството на Сојузот на здруженијата за борба против алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот на Македонија, Здружението на клубови на лекувани алкохоличари на Македонија, Здружението на дијабетичарите и бубрежните болни на Македонија и Републичката конференција на Здружението на дистрофичарите на Македонија, и тоа:

1. — Делегатска единица број 1: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување Центар — Скопје кое избира 2 делегати и тоа: 1 делегат од редот на корисниците на услугите — работници и 1 делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд кои вршат здравствена дејност.

2. — Делегатска единица број 2: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување Карпош — Скопје кое избира 2 делегати и тоа: 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници и 1 делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност.

3. — Делегатска единица број 3: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување Чаир — Скопје кое избира 2 делегати и тоа: 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници и 1 делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност.

4. — Делегатска единица број 4: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување Гази Баба — Скопје кое избира 2 делегати и тоа: 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници и 1 делегат од редот на корисниците — земјоделци.

5. — Делегатска единица број 5: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување Кисела Вода — Скопје кое избира 2 делегати и тоа: 1 делегат од редот на корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност.

6. — Делегатска единица број 6: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола кое избира 5 делегати и тоа: 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници, 1 делегат од редот на корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност од подрачјето на општината Битола, 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници од подрачјето на општината Демир Хисар и 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници од подрачјето на општината Ресен.

7. — Делегатска единица број 7: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес кое избира 3 делегати и тоа: 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници, 1 делегат од редот на корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност.

8. — Делегатска единица број 8: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Неготино кое избира 1 делегат и тоа од редот на корисниците на услуги — работници.

9. — Делегатска единица број 9: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп кое избира 5 делегати и тоа: 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници, 1 делегат од редот на корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност од подрачјето на општината Прилеп, 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници од подрачјето на општината Крушево и 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници од подрачјето на општината Македонски Брод.

10. — Делегатска единица број 10: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица кое избира 4 делегати и тоа: 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници, 1 делегат од редот на корисниците на услуги —

31. — Делегатска единица број 31: Делегацијата на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје која избира 1 делегат.

32. — Делегатска единица број 32: Претседателството на Републичката организација на Црвениот крст на Македонија кое избира 1 делегат.

33. — Делегатска единица број 33: Претседателството на Сојузот на здруженијата на фармацевтите и фармацевтските техничари на Македонија кое избира 1 делегат.

34. — Делегатска единица број 34: Претседателството на Сојузот на Здружението на лекарите на Македонија и Претседателството на Здружението на здравствените работници на Македонија кои избираат 1 делегат.

35. — Делегатска единица број 35: претседателствата на: Сојузот на здруженијата за борба против алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот на Македонија, Здружението на клубови на лекувани алкохоличари на Македонија, Здружението на дијабетичарите и бубрежните болни на Македонија и Републичката конференција на Здружението на дистрофичарите на Македонија, кои избираат 1 делегат.

36. — Делегатска единица број 36: на активните воени лица и цивилните лица во служба на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои избираат 1 делегат и тоа од редот на работниците од здравствените организации кои вршат здравствена дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0601-151/1

24 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,

проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р.

145.

Врз основа на член 50 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничка седница на сите собори, одржана на 24 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Член 1

Одборот за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје го сочинуваат 7 членови од кои 3 од корисниците на услуги — работници, 2 од корисниците на услуги — земјоделци и 2 од работниците на организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност.

Член 2

Делегатски единици за избор на членови во Одборот за самоуправни контрола се: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување од Републиката; Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје; Претседателството на Репуб-

личката организација на Црвениот крст на Македонија; Претседателството на Сојузот на Здружението на лекарите на Македонија и Претседателството на Здружението на здравствените работници на Македонија; Претседателството на Сојузот на здруженијата на фармацевтите и фармацевтските техничари на Македонија; Претседателството на: Сојузот на здруженијата за борба против алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот на Македонија, Здружението на клубовите на лекувани алкохоличари на Македонија, Здружението на дијабетичарите и бубрежните болни на Македонија и Републичката конференција на Здружението на дистрофичарите на Македонија и тоа:

1. Делегатска единица број 1: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување: Центар — Скопје, Карпош — Скопје, Чаир — Скопје, Гази Баба — Скопје и Кисела Вода — Скопје, заедно со извршните тела на општествените организации од областа на здравството, како и заинтересираните организации на здружен труд и другите организации и здруженијата на граѓаните што се од општ интерес за Републиката наведени во став 1 од член 2 на оваа одлука кои избираат 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници од подрачјето на општината Кисела Вода — Скопје.

2. Делегатска единица број 2: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување: Куманово, Крива Паланка и Кратово кои избираат 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници од подрачјето на општината Куманово.

3. Делегатска единица број 3: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување: Тетово, Гостивар и Дебар кои избираат 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници од подрачјето на општината Тетово.

4. Делегатска единица број 4: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување: Охрид, Струга и Кичево кои избираат 1 делегат од редот на корисниците на услуги — земјоделци и тоа од подрачјето на општината Охрид.

5. Делегатска единица број 5: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување: Битола, Прилеп, Крушево, Ресен и Демир Хисар кои избираат 1 делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност и тоа од подрачјето на општината Прилеп.

6. Делегатска единица број 6: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување: Титов Велес, Кавадарци, Гевгелија, Неготино и Валаново кои избираат 1 делегат од редот на корисниците на услуги — земјоделци и тоа од подрачјето на општината Кавадарци.

7. Делегатска единица број 7: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување: Штип, Струмица, Кочани, Берово, Винаца, Свети Николе, Радовиш и Пробиштип кои избираат 1 делегат од редот на работниците од организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност и тоа од подрачјето на општината Струмица.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0601-187/1

24 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,

проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р.

146.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 5 став 1 алинеја 9 од Статутарната одлука за организацијата и самоуправувањето на Републичката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничка седница на сите собори, одржана на 24 февруари 1982 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Член 1

Во Изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје се именуваат:

1. За претседател — Елена Поповска, раководител на група во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација — Скопје,

— за заменик — Лилјана Митевска, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација — Скопје;

2. За секретар — Благоја Марковски, самостоен стручен соработник во РСИЗ за социјална заштита — Скопје.

— за заменик — Величко Андреевски, советник во РСИЗ за социјална заштита — Скопје;

3. За член — Трајче Стипцаров, началник на одделение во РСИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје,

— за заменик — Јован Филевски, шеф на одсек во РСИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје;

4. За член — Перо Гулевски, раководител на сектор во РСИЗ за вработување — Скопје,

— за заменик — Ѓоко Тагаси, раководител на одделение во РСИЗ за вработување — Скопје;

5. За член — Ѓорѓи Чурлинов, началник на одделение во РСИЗ за општествена заштита на децата — Скопје,

— за заменик — Ружа Костовска, референт во РСИЗ за општествена заштита на децата — Скопје;

6. За член — Љупчо Мешков, советник во СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија — Скопје,

— за заменик — Благородна Тодоровска самостоен соработник за нормативна дејност во Стручната служба на СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија — Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0601-248/1

24 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,

проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА

147.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 17 од Статутот на Републичката СИЗ за патишта, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА — СКОПЈЕ

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта — Скопје.

2. Изборите за делегати за Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта — Скопје да се извршат до 14 април 1982 година.

3. За Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта — Скопје делегати избираат:

— општинските интересни заедници за патишта — по 1 (еден) делегат;

— Работната организација за одржување и заштита на патиштата „Македонија пат“ — Скопје — 5 (пет) делегати;

— Деловната заедница на патниот сообраќај „Македонија сообраќај“ — Скопје — 3 (три) делегати;

— Авто-мото сојузот на Македонија — 1 (еден) делегат;

— Сојузот на здруженијата на возачите и автомеханичарите на Македонија — 1 (еден) делегат;

— Југословенската народна армија — 1 (еден) делегат;

— Републичката конференција на ССРМ — 2 (два) делегати;

— Републичкиот одбор на месните заедници на Македонија — 1 (еден) делегат;

— Републичката конференција на Сојузот на младина на Македонија — 1 (еден) делегат;

— Сојузот на синдикатите на Македонија — 1 (еден) делегат;

— Стопанската комора на Македонија — 4 (четири) делегати;

— Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот — 1 (еден) делегат;

— Сојузот на друштвата за патишта на Македонија — 1 (еден) делегат;

— Републичката СИЗ за железнички сообраќај — 1 (еден) делегат;

— Републичката СИЗ за ПТТ сообраќај — 1 (еден) делегат;

— Републичката СИЗ за енергетика — 1 (еден) делегат;

— Републичката СИЗ за водостопанство — 1 (еден) делегат.

4. Конституирање на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта — Скопје да се изврши до 29 април 1982 година.

5. Ова решение да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-351

15 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,

Саво Гадовски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

148.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВОТО, РУДАРСКИТЕ ИСТРАГИ, ОБОЕНАТА И ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА И НЕМЕТАЛИТЕ

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите.

2. Изборите за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 3 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-1/1

1 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,
Петар Горковски, с. р.

149.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГИЈАТА, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈАТА, МЕТАЛНАТА И ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија.

2. Изборите за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 3 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10-2/1

1 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,
Ивац Ристевски, с. р.

150.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА, ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА ЗА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума.

2. Изборите за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 3 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-4/1

1 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,
д-р Владан Златановиќ, с. р.

151.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија.

2. Изборите за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 3 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-6/1

1 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,
проф. д-р Стево Матевски, с. р.

152.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА НА ТУТУН И ПРЕХРАБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија.

2. Изборите за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 3 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-5/1
1 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Велјан Велјановски, с. р.

153.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СООБРАКАЈОТ И ВРСКЕТЕ

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските.

2. Изборите за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 3 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-2/1
2 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Драган Димитров, с. р.

154.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО, ТУРИЗМОТ, ЗАНАЕТЧИСТВОТО И КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност.

2. Изборите за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 3 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 16-6/1
1 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Методија Јавашоски, с. р.

155.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита.

2. Изборите за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 3 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 16-3/1
1 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
д-р Перко Колевски, с. р.

156.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Општата заедница на насоченото образование.

2. Изборите за делегати за Собранието на Општата заедница на насоченото образование ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 3 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-20/1
1 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Тодор Дончев, с. р.

157.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Републичката заедница на насоченото образование.

2. Изборите за делегати на Собранието на Републичката заедница на насоченото образование ќе се одржат до 14 април 1982 година во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 14 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-94/1
4 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
м-р Панче Соколов, с. р.

158.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование.

2. Изборите за делегати за Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование ќе се одржат до 14 април 1982 година во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 14 февруари 1982 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 18-50/1
4 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Марија Заковска, с. р.

159.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници, Собранието на Републичката заедница на насоченото образование, во согласност со собранијата на самоуправните интересни заедници на насоченото образование по дејности, гранки и групации, собранијата на самоуправните интересни заедници на научните дејности и Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, на седницата одржана на 16 февруари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ И СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

I

За спроведување на изборите за делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници на насоченото образование, научните дејности и Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование се формира Изборна комисија во состав:

а) Претседател — дипл. прав. Љупчо Бундалевски,

Зам. претседател — дипл. прав. Љубомир Денков;

б) Секретар — Јордан Поповски,

Зам. секретар — Митко Камчевски;

в) Членови:

1. Диме Јованов,

Заменик Александар Чипан;
2. Грозда Данова,
Заменик Бошко Ѓуроски;
3. Благоја Ѓимовски,
Заменик Никола Младеновиќ.

II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-86/1
16 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
м-р **Панче Соколов**, с. р.

160.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВОТО, РУДАРСКИТЕ ИСТРАГИ, ОБОЕНАТА И ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА И НЕМЕТАЛИТЕ

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите.

2. Изборите за членови на Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-6/1
17 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Петар Ѓорковски, с. р.

161.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГИЈАТА, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈАТА, МЕТАЛНАТА И ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на

насоченото образование во електро-енергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10-9/1
12 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
инж. **Иван Ристевски**, с. р.

162.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА, ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА НА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-8/1
17 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
д-р **Владан Златановиќ**, с. р.

163.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола

на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-8/1
17 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р **Стево Матески**, с. р.

164.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија, донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАР-
СТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИ-
ЈАТА НА ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНАТА
ИНДУСТРИЈА

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат од 3. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-12/1
17 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Велјан Велјановски, с. р.

165.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-6/1
17 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Драган Димитров, с. р.

166.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност, донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТ-
ВОТО, ТУРИЗМОТ, ЗАНАЕТЧИСТВОТО И
КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-14/1
17 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Методија Јовашоски, с. р.

167.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита, донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛ-
НАТА ЗАШТИТА

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 16-12/1
17 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
д-р Перко Колески, с. р.

168.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Општата заедница на насоченото образование, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Општата заедница на насоченото образование.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-31/1
12 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Тодор Дончев, с. р.

169.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 69 од Статутот на Републичката заедница на насоченото образование, Собранието на Заедницата, на седницата од 16 февруари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА ЗАЕДНИЦАТА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републичката заедница на насоченото образование.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 14. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-136/1
15 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
м-р Панче Соколов, с. р.

170.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 46 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ**

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 14. IV. 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 18-72/1
15 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Марија Закоска, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

171.

Врз основа на член 25 од Статутот на Републичката СИЗ за вработување — Скопје, Собранието на Републичката СИЗ за вработување, на седницата одржана на 19 февруари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — СКОПЈЕ**

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Комисијата за самоуправна работничка контрола на Републичката СИЗ за вработување — Скопје.

2. Изборите за избор на членовите на Комисијата за самоуправна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 1982 година, во делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Републичката СИЗ за вработување — Скопје.

3. Роковите за изборните дејствија ќе течат од денот на донесувањето на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-200/1
19 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Миљивој Димитровски, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна		
70. Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението против заразни болести во 1982 година —	153	152. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија —	162
71. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 102/81 од 14 јануари 1982 година —	155	153. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските —	162
72. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 219/81 од 14 јануари 1982 година —	155	154. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност —	162
73. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 213/81 од 21 јануари 1982 година —	155	155. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита —	162
Општи акти на самоуправните интересни заедници		156. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Општата заедница на насоченото образование —	163
СКОПЈЕ		157. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Републичката заедница на насоченото образование —	163
142. Решение за распишување на избори за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница на културата и за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола —	156	158. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование —	163
143. Решение за распишување избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување и за членови на Одборот за самоуправна контрола на Заедницата —	156	159. Решение за формирање Изборна комисија за спроведување на изборите за делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници на насоченото образование, научните дејности и Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование —	163
144. Одлука за определување бројот на делегатите и утврдување на делегатските единици за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје —	157	160. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за Самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите —	164
145. Одлука за определување бројот на членовите и утврдување на делегатските единици за избор на членови во Одборот за самоуправна контрола на Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје —	159	161. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергијата, електро-индустријата, металната и графичката индустрија —	164
146. Одлука за именување претседател, секретар и членови (и нивни заменици) на Изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје —	160	162. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија, индустријата на чевли, кожа и гума —	164
147. Решение за распишување на изборите за делегати за Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за патишта — Скопје —	160	163. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија —	164
148. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите —	161	164. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија —	165
149. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергијата, електро-индустријата, металната и графичката индустрија —	161	165. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските —	165
150. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија, индустријата за чевли, кожа и гума —	161		
151. Решение за распишување избори за делегати за Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија —	161		

- | | |
|---|---|
| <p>166. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност — — — — — 165</p> <p>167. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита — — — — — 165</p> <p>168. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуп-</p> | <p>равна работничка контрола на Општата заедница на насоченото образование — 166</p> <p>169. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Заедницата на насоченото образование — — 166</p> <p>170. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование — — — 166</p> <p>171. Решение за распишување избори за избор на членови во Комисијата за самоуправна работничка контрола на Републичката СИЗ за вработување — Скопје 166</p> |
|---|---|

ИЗЛЕГОД ОД ПЕЧАТ НОВИ ИЗДАНИЈА

УСТАВ НА СФРЈ и УСТАВ НА СРМ

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и на Уставот на СРМ — во една збирка.

Цена 150 динари

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА

— со објаснувања и со предметен регистар —
Збирката ја приготвил д-р Стефан Георгиевски, редовен професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена 200 динари.

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ

— со објаснувања и со регистар на поимите —
во една збирка
Збирката ја приготвил д-р Ѓорѓи Марјановиќ, вонреден професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена 180 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

— со коментар —
Збирката ја приготвил д-р Ванчо Проевски.

Цена 350 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.